



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 30 април 1986  
Скопје  
Број 18 Год. XLII

Претплата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

247.

Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, точка 1 од Амандманот XX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 136 ставови 1 и 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира д-р Вулнет Старова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1358  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

248.

Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 138 став 2, а во врска со член 136 ставови 1 и 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За потпретседатели на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат:

м-р Павле Георгиевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

Елица Донева, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и

Дургут Едиповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1357  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

249.

Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот IV на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 2 од Законот за избор на членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 41/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија се избираат:

Лилјана Куцуловска,  
д-р Владимир Митков,  
академик Матеја Матевски,  
д-р Георги Михајловски,  
Муча Феми,  
Јездимир Богдански,  
Драгољуб Ставрев и  
Фахри Каја.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1360  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

250.

Врз основа на член 369 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За членови на Делегацијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избираат:

д-р Стојан Андгов,  
Славица Велјановска,  
д-р Синиша Спасов,  
Златан Митев,  
Тахир Кадриу,  
Павле Тасевски,  
Музафер Исмаил,  
Благоја Сиљановски,  
Предраг Петровски,

Милан Хроват,  
Душан Поповски, и  
Крсте Нелковски.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1355    Претседател  
28 април 1986 година                                на Собранието на СРМ,  
Скопје     д-р Вулнет Старова, с. р

251.

Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот V на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За претседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира м-р Глигорие Поповски.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1363    Претседател  
28 април 1986 година                                на Собранието на СРМ,  
Скопје     д-р Вулнет Старова, с. р.

252.

Врз основа на точка 1 став 2 од Амандманот V на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За членови на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат:

Васил Влашки,  
д-р Владо Камбовски,  
Илија Филиповски,  
Зоран Костовски,  
Александар Андоновски,  
Михајло Маневски,  
м-р Методија Тошевски,  
Иван Митровски,  
д-р Томислав Бундалевски,  
д-р Срѓан Керим,  
Томе Малевски,  
Андреј Токарев,  
д-р Тито Беличанец,  
Милован Шижовски,  
д-р Саво Климовски,  
д-р Радмила Кипријанова,  
Борислав Наумовски,  
Милчо Балеvски,  
Мирко Миронски,  
Вера Терзиева-Тројачанец,  
м-р Најденко Поповски,  
Икмет Крифца,  
м-р Богдан Тодоровски и  
м-р Вангел Арнаудов.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1356    Претседател  
28 април 1986 година                                на Собранието на СРМ,  
Скопје     д-р Вулнет Старова, с. р.

253.

Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот VI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 1 од Законот за определување на републички секретари и други функционери што раководат со републички органи на управата и со републички организации кои се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 13/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ И ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За републички секретари, за претседатели на републичките комитети и за директор на Републичкиот завод за општествено планирање се именуваат:

полковник Зоран Костовски, републички секретар за народна одбрана,

Александар Андоновски, републички секретар за внатрешни работи,

Михајло Маневски, републички секретар за правосудство и управа,

Методија Тошевски, републички секретар за финансии,

Иван Митровски, републички секретар за општо-социјалски работи и пазар,

д-р Томислав Бундалевски, претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство,

м-р Богдан Тодоровски, претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,

д-р Срѓан Керим, претседател на Републичкиот комитет за економски односи со странство,

Томе Малевски, претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

Андреј Токарев, претседател на Републичкиот комитет за прадејност, урбанизам и заштита на човековата околина,

д-р Тито Беличанец, претседател на Републичкиот комитет за труд,

Милован Шижовски, претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика,

д-р Саво Климовски, претседател на Републичкиот комитет за образование и физичка култура,

д-р Радмила Кипријанова, претседател на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика,

Борислав Наумовски, претседател на Републичкиот комитет за култура,

Милчо Балеvски, претседател на Републичкиот комитет за меѓународни односи,

Мирко Миронски, претседател на Републичкиот комитет за информации,

Вера Терзиева — Тројачанец, претседател на Републичкиот комитет за законодавство и организација и

м-р Најденко Поповски, директор на Републичкиот завод за општествено планирање.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1354  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

254.

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СЕКРЕТАРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ И ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

I. За заменици на републичките секретари се именуваат:

Киро Адамчевоки, заменик на републичкиот секретар за правосудство и управа,

Кливан Стојаноски, заменик на републичкиот секретар за финансии и

Јован Крстев, заменик на републичкиот секретар за опшностопански работи и пазар.

II. За заменици на претседатели на републички комитети се именуваат:

Ратко Чадиќовски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство,

Борис Чаловски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство,

Ристо Андреев, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

инж. Љубомир Тасевски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина,

д-р Шабан Шеху, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура,

д-р Александар Ношпал, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика,

Александар Димитров, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи,

Новак Марковски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација,

Онежана Пановска, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за култура.

III. За заменик на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање се именува м-р Борислав Блажевски.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1361  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

255.

Врз основа на точка 1 од Амандманот VII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 376 став 1 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

За претседател и судии на Уставниот суд на Македонија се избираат:

а) за претседател:  
Димче Козар, судија на Уставниот суд на Македонија;

б) за судии:  
Никола Вакулевски,  
д-р Фиданчо Стоев и  
м-р Јордан Арсов.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1366  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

256.

Врз основа на член 83 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница, одржана на 28 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува д-р Филип Лазарески, секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1359  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

257.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА**

За командант на Републичкиот штаб за цивилна заштита се именува Васил Влашки, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1362  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

258.

Врз основа на член 223 став 1 алинеја 1, а во врска со член 86 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 28 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За заменик на секретарот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Мом-

чило Апостолов, заменик на секретарот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1364  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

259.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 алинеја 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружен труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 28 април 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Иван Аврамовски, делегат во Соборот на здружениот труд.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1428  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

260.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 алинеја 2 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 28 април 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За потпретседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира м-р Методи Несторовски, делегат во Соборот на здружениот труд.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1431  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

261.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 27 алинеја 2 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 28 април 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За претседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Илија Глигороски, делегат во Соборот на општините.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1429  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на општините,  
Илија Глигороски, с. р.

262.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 27 алинеја 2 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 28 април 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За потпретседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Дилавер Зулфикари, делегат во Соборот на општините.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1430  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на општините,  
Илија Глигороски, с. р.

263.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 24 алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 28 април 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Петар Карајанов, делегат во Општествено-политичкиот собор.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1433  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Петар Карајанов, с. р.

264.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 24 алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 28 април 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕС-**  
**ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО**  
**НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За потпретседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира д-р Владо Стаменков, делегат во Општествено-политичкиот собор.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1432  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
**Петар Карајанов, с. р.**

265.

Врз основа на Амандман XXI, точка 1 на Уставот на СРМ и член 30 и 56 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на Првата седница одржана на 28 април 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ**

I

Драгољуб Ставрев се избира за претседател на Претседателството на СРМ.

II

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО**  
**НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1  
30 април 1986 година  
Скопје

Претседавач  
Член на Претседателството на СРМ,  
**Матеја Матевски, с. р.**

266.

Врз основа на член 123 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 28 април 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-**  
**СТВОТО НА СРМ**

I

За секретар на Претседателството на СРМ се именува Илија Танески, советник на Претседателството за прашања на општествено-политичкиот систем,

II

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО**  
**НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2  
30 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
**Драгољуб Ставрев, с. р.**

266-а.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 март 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола за оценување законитоста на член 10 став 1 точка 16 од Правилникот за меѓусебните односи за извршување на обврските и одговорностите на работниците во исполнувањето на другите обврски во Основната организација на здружениот труд Фрижидери за домаќинството, во состав на Работната организација „Раде Кончар“ во Битола, донесен на Собир на работниците на 27 март 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог за оценување законитоста на член 10 став 1 точка 16 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, спорниот член 10 став 1 точка 16 е во спротивност со член 197 став 2 од Законот за здружениот труд, затоа што како потешка повреда на работната обврска, за која може да се изрече и мерката престанок на работен однос, го предвидува изостанувањето од работа помалку од пет дена едноподно.

4. На седницата Судот утврди дека во член 10 став 1 точка 16 од Правилникот е предвидено како потешка повреда на работните и други обврски да се смета и неоправданото изостанување од работа повеќе од 1 ден. Понатаму, Судот утврди дека во член 41 од Правилникот е предвидено мерката престанок на работниот однос поради неоправдано отсуство од работа да се изречува во случаите кога работникот неоправдано изостанува од работа најмалку 5 работни дена едноподно, или 15 работни дена во текот на 6 месеци, или повеќе работни дена во текот на една година.

5. Во член 194 став 1 од Законот за здружениот труд е предвидено со самоуправен општ акт, со кој се уредува работниот однос, да се утврдат повредите на работните обврски. Во став 2 на истиот член од Законот се наведени потешките повреди на работните обврски, меѓу кои и неоправданото отсуствување од работа. Според член 197 став 2 од Законот за здружениот труд, мерката престанување на работниот однос се изречува поради потешка повреда на работната обврска сторена со неоправдано изостанување од работа најмалку пет работни дена едноподно. Според став 3 на истиот член, пак, со самоуправен општ акт во согласност со Законот се утврдува бројот на работните денови на неоправдано изостанување од работа поради кое на работникот му се изречува мерката престанување на работниот однос како и други потешки повреди на работните обврски за кои се изречува оваа мерка.

Од изнесените законски одредби произлегува дека работниците со самоуправен општ акт ли утврдуваат повредите на работните обврски меѓу кои како потешка повреда на тие обврски можат да го предвидат и неоправданото изостанување од работа. Меѓутоа, кога работниците во самоуправниот општ акт ќе го предвидат и бројот на деновите на неоправданото изостанување од работа, поради кои на работниот може да му се изрече мерката престанок на работниот однос, долната граница на временското траење на изостанувањето од работа не може да биде покуса од 5 работни дена еднопо-друго.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 10 став 1 точка 16 од Правилникот е предвидено неоправданото изостанување од работа повеќе од еден ден да се смета како потешка повреда на работната обврска, Судот утврди дека тој не е во спротивност со член 194 став 2 од Законот за здружениот труд. Ова затоа што, оспорениот член неоправданото изостанување од работа повеќе од еден ден го предвидува само како потешка повреда на работната обврска, а не и како основ за изрекување на мерката престанок на работниот однос. Тоа прашање, пак, е регулирано во член 41 од Правилникот на начин како тоа е предвидено во член 197 став 2 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 33/86  
26 март 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

## 266-б.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 март 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополнување на Планот за реализација на Шестата урба-

на единица, донесена од Собранието на општина Охрид, на седницата одржана на 28 февруари 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Охрид“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 266/85 од 12 февруари 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука.

4. На седницата Судот утврди дека Собранието на општина Охрид на седницата одржана на 28 февруари 1984 година, донело Одлука за измена и дополнување на Планот за реализација на Шестата урбана единица. Исто така, Судот утврди дека со решение бр. 01-5647/1 од 3 октомври 1983 година се ставаат на јавен увид измените и дополнувањата на Планот за реализација на Шестата урбана единица кој траел од 3 до 17 октомври 1983 година. Воедно во точката 5 од решението е предвидено дека расправата по означената Одлука ќе се обави на Собир на работните луѓе и граѓаните на 18 октомври 1983 година во просториите на Месната заедница „Даме Груев“. Меѓутоа, доносителот на актот не го достави записникот од одржаната расправа во означената Месна заедница.

Според член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85), просторниот и урбанистичкиот план задолжително се ставаат во фазата нацрт на план на јавен увид и јавна расправа.

Со оглед на тоа што по оспорената Одлука за измена на Шестата урбана единица не е организирана јавна расправа, Судот утврди дека таа не е во согласност со член 31 од означениот Закон.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 266/85  
26 март 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

## 223.

Врз основа на член 42 став 1 точка В од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), членовите 81—86 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр. 8/85), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, на седницата на Собранието на делегатите јурисдикции на услуги — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОПОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита што им припаѓа на осигурените

лица на товар на средствата на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со Закон, Статутот и со Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита.

#### Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица изнесува:

- во рамките на подрачјето на Заедницата, само трошоци околу превозот,
- 400,00 динари во Скопје во пашален износ;
- 600,00 динари во други места на СР Македонија;

- 800,00 динари во другите места во СРМ.

Надоместокот од претходниот став изнесува:

- 1. 100% од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 часа.

- 2. 50% од утврдениот износ за патување и престој од 8—12 часа.

За патување и престој до 8 часа не следува надоместок.

За деца од 4—10 години возраст надоместокот ќе се исплатува во висина од 50% од износот определен во став 1 на овој член.

#### Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се признава во висина на трошоците за патување по нај-

кратката релација и по основната тарифа на редовните средства, за превоз во јавниот сообраќај.

Во зависност од здравствената состојба на осигуреното лице, должината на патувањето и други околности, лекарската комисија може да одреди и поинаков начин на превоз.

Превоз со кола за итна помош може да се одобри само во случај кога превозот со други средства не евозможен со оглед на итноста на случајот и здравствената состојба на осигуреникот.

#### Член 4

Осигурените лица имаат право на надоместок на трошоците за превоз и кога превозот е извршен поради прием испраќање или преместување од една во друга организација на здружен труд, со констатација на лекарот или здравствената организација на здружен труд дека превозот на осигуреникот е медицински индициран.

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и кога осигуреното лице на кое здравствената заштита му се обезбедува во странство во смисла на одредбите на Статутот на Заедницата, се превезува од странство, со тоа што мислење за потребата од таков превоз дава лекарската комисија или установата во која осигуреното лице се лекува.

#### Член 5

Надоместок на патните трошоци му припаѓа и на придружниот на осигуреното лице ако по оценка на лекарот — поединец, лекарската комисија или здравствената организација на здружен труд се утврди дека на осигуреното лице уплатено на лекување или лекарски преглед во друго место му е потребен придружник за време на патувањето и престојот.

Ако на лекување или лекарски преглед се уплатуваат во друго место деца на осигуреникот или дете кое осигуреникот го зела на издржување, се смета дека придружниот е потребен ако детето е помладо од 15 години, доколку не е обезбеден стручен придружник.

#### Член 6

Ако осигуреникот по посебни прописи има право на бесплатно возење при користење на превозни средства во јавниот сообраќај не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.

#### Член 7

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на Статутот и на Правилникот за начинот на користење на здравствена заштита, не му припаѓа надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица.

#### Член 8

Аванс може да се исплатува во исклучителни случаи во висина од 50% од вредноста на потребните трошоци.

#### Член 9

При остварување здравствена заштита надвор од подрачјето на СР Македонија покрај надоместокот на трошоците за исхрана и патување, осигуреникот има право и на трошоци за ноќевање во висина од 200,00 динари само врз основа на поднесената потврда од организацијата каде ноќевал.

#### Член 10

Барањето за надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување може да се поднесе во рок од една година по завршувањето на лекувањето односно патувањето.

#### Член 11

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита број 0805-155/14 од 27 февруари 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 13/85).

#### Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1986 година.

Бр. 0805-157/4  
27 февруари 1986 година

Тетово

Претседател,  
Атанас Билбилоски, с. р.

### 224.

Врз основа на член 42 став 1 точка Д од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 89, 90, 91 и 207 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр. 8/85), Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници на Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, на седницата одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето правото на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигурено лице на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово.

#### Член 2

Во случај на смрт на член на семејството на осигуреникот — работник или лице што врши самостојна професионална дејност му припаѓа надоместок на трошоци за закоп во висина од:

— 10.000 динари за член на семејство од 1—15 година, и  
— 16.000 динари за член на семејство постар од 15 години.

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството кои ги издржувал до денот на смртта им припаѓа:

— посмртна помош во висина на просекот на личниот доход од претходната година, односно на пензијата применена од последниот месец.

#### Член 3

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено лице, а врз основа на извод од матичната книга на умрените, здравствена легитимација на покојниот и уверение дека тие ги оспособиле трошоците за закоп.

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на осигуреникот или член на семејството на осигуреникот, ако смртта настанала во рок од 30 дена од денот на престаноциот на својството на работник во здружениот труд или друга дејност, односно престанок на овојството осигуреник.

#### Член 4

Надоместокот на потребните трошоци за осигурено лице умрено и закопано во место на постојаното живеење, се определува и исплатува во висина на надоместокот определен според местото на закопот, ако тоа за корисникот е поповолно.

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице умрено за време на престој во странство се определува во висина на неопходно потребните трошоци за закоп во земјата во која осигуреното лице умрело.

Висината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува Стручната служба на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

## Член 5

Во случај на смрт на осигурено лице надвор од подрачјето на Заедницата трошоците за превоз на умрениот ќе се надоместат во висина од 50% од направените трошоци. Трошоците ќе се признаваат врз основа на приложените сметки по тарифа на железницата.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1986 година.

## Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за надоместок на трошоците за закон на осигурено лице и посмртна помош број 0805-155/15 од 27 февруари 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 13/85).

Бр. 0805-157/5

27 февруари 1986 година

Претседател,

Атанас Билбилоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП  
225.

Врз основа на член 42 став 1 точка В од Законот за здравствената заштита и член 31 од Статутот на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСКРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

## I

При остварувањето на здравствената заштита во друго место, надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин определен во претходниот став на име трошоците за патување на осигуреното лице се исплатува износ во висина на остварените трошоци.

## II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— 700 личари на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија;

— 1500 динари ако се упатува во друга Република односно Покраина

За децата до 9 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во висина од 50% од износот определен во претходниот став.

## III

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од точка II на оваа одлука се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот е подолго од 12 часа. Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа надоместокот на трошоците за исхрана и сместување не се исплатува.

## IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-25/9

27 февруари 1986 година

Штип

Претседател,

Трајче Гелев, с. р.

## 226.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 31 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на сите собори одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1986 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на паричниот надоместок за чување и негување на душевно болни осигуреници во домашни услови.

## Член 2

На осигурените лица душевно оболени, оместени на лекување во душевни болници или на осигуреници кои ќе имаат потреба од такво лекување при оместување во домашни услови за чување и нега им се определува паричен надоместок во месечен износ од 5.930,00 динари.

Паричниот надоместок од претходниот став се исплатува на лицето кое осигуреното лице го чува и негува.

## Член 3

Правото од член 2 на оваа одлука се остварува со писмено барање на странката и мислење на Комисијата на лекари и вештачи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

## Член 4

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на паричниот надоместок за нега на душевно болни осигуреници бр. 06-1604/11 од 26 декември 1984 година.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-25/10

27 февруари 1986 година

Штип

Претседател,

Трајче Гелев, с. р.

## 227.

Врз основа на член 41 став 1 точка 13 од Статутот на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување — Штип и член 58 од Законот за здравствената заштита, Собранието на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување — Штип, на заедничка седница на соборите на Собранието одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА АМБУЛАНТСКИТЕ УСЛУГИ ЗА 1986 ГОДИНА

## I

Со оваа одлука се утврдува висината на амбулантските трошоци за корисниците на здравствена заштита, кои ќе остваруваат здравствена заштита во други здравствени организации надвор од Медицински центар — Штип, без упат од Медицински центар — Штип.

## II

На корисниците на здравствена заштита кои ќе остваруваат амбулантски услуги без упат од Медицински центар — Штип, на товар на средствата на Заедницата ќе им се признаат 50% од извршените стварни амбулантски трошоци.



## III

Оваа одлука не се однесува за членовите на домаќинство кои живеат надвор од седиштето на Заедницата.

## IV

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на амбулантските трошоци број 06-16-04/12 од 26 декември 1984 година.

## V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-25/11

27 февруари 1986 година

Штип

Претседател,  
Трајче Гелев, с. р.

## 228.

Врз основа на член 42 став 1 точка 1 од Законот за здравствената заштита и член 31 од Статутот на Заедницата, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 1986 ГОДИНА

## Член 1

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица се определува и тоа:

1. 8.300 динари во случај на смрт на дете до едногодишна возраст;
2. 13.200 динари во случај на смрт на дете над една до седумгодишна возраст;
3. 18.200 динари во случај на смрт на дете над седум до 15 годишна возраст; и
4. 23.600 динари во случај на смрт на корисник на здравствена заштита на возраст над 15 години.

## Член 2

Надоместокот за закоп на осигурено лице надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, се исплатува според Одлуката на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него.

## Член 3

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на неговото семејство им припаѓа надоместок за посмртна помош во висина на еднократен износ од основот на надоместокот од личен доход од претходната година. Посмртна помош припаѓа на членовите на семејството, ако умреното лице ги издржувало до неговата смрт.

## Член 4

Ако закопот на осигуреното лице го изврши работна или друга организација на истата и припаѓа надоместокот на трошоците за закоп во висина на стварно извршените трошоци.

## Член 5

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице бр. 06-1604/10 од 26 декември 1984 година.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-25/12

27 февруари 1986 година

Штип

Претседател,  
Трајче Гелев, с. р.

## 229.

Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Статутот на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седница на 27 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 1986 ГОДИНА

## I

Со оваа одлука се утврдува висината на трошоците за стоматолошки услуги извршени на осигурениците надвор од Медицински центар — Штип, во случаи кога здравствената заштита се остварува без уплат од Медицински центар — Штип.

## II

На осигурениците кои користат стоматолошки услуги во други здравствени организации без уплат од Медицински центар — Штип, на товар на средствата на заедницата ќе им се признаат 50% од извршените стварни стоматолошки услуги.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 06-25/13

27 февруари 1986 година

Штип

Претседател,  
Трајче Гелев, с. р.

Објасен дел

Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Крива Паланка

## ОБЈАВУВА

ДЕКА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ДВАЈЦА СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И РЕИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ — КРИВА ПАЛАНКА

Покрај општите услови предвидени во член 247 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79) и член 25 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85).

Пријавите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Крива Паланка во рок од 15 дена од денот на објавувањето. (167)

## РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 232 од 13. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 21, ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Демир Хисар, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Бошко Костовски, секретар, со неограничени овластувања.

Им престанува овластувањето на Димчевски Љубе и Котевски Цветко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 232/85. (292)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 323 од 25. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-506-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот со следните податоци: Досегашната фирма — односно називот на Економското училиште „Чеде Филиповски“, Ц. О. — Гостивар, ул. „Живко Брајковски“ бр. 39, се менува и во иднина ќе гласи: Училиште за средно образование „Чеде Филиповски“, Ц. О., ул. „Живко Брајковски“ бр. 39 — Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 323/85. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 928 од 29. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-776-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот со следните податоци: Досегашната фирма односно назив на Гимназијата „Здравко Чочковски“, Ц. О. — Дебар, населба „Венец“ бб, се менува и во иднина ќе гласи: Центар за средно насочено образование „Здравко Чочковски“, Ц. О. — Дебар, населба „Венец“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 928/85. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1041 од 31. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-766-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување со друга работна организација на Основното училиште „Братство Единство“, Ц. О. — Дебар, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 33, со следните податоци: Во судскиот регистар, на регистарски лист бр. 1, се запишува аднотацијата за здружување на Основното училиште „Лиман Каба“, Ц. О. — с. Селокуќи, Дебар, во составот на предлагачот ОУ „Братство Единство“, Ц. О. — Дебар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1041/85. (442)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1058 од 31. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-836-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување во друга работна организација на Основното училиште „Лиман Каба“, Ц. О. — с. Селокуќи — Дебар, со следните податоци: Во судскиот регистар, на регистарски лист бр. 1 се запишува бришењето на Основното училиште „Лиман Каба“, Ц. О. — с. Селокуќи — Дебар, поради здружување на истото и влегување во составот на Основното училиште „Братство Единство“, Ц. О. — Дебар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1058/85. (443)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1014 од 21. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2030-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Земјоделска задруга „Манастирка“, Р. О. — с. Манастирец, Кавадарци.

Задругата е основана со одлука на основачкото собрание, бр. 3/85 од 30. VIII. 1985 година.

Во задругата се здружени следните задругари: Дојков Горѓи, Јованов Блажо, Колев Здравко, Цветков Бошко, Колев Ласко, Павлов Јован, Дојков Стојан, Бинов Орце, Колев Кљиро, Митевски Добре, Илов Димитар, Алексиќ Драгољуб, Панов Стево, Златев Јован, Соколов Блажо, Темелкова Милка, Гинева Николина и Бинова Оливера.

Основни дејности:

- полјоделство,
- овоштарство,
- лозарство,
- градинарство,
- сточарство,
- пчеларство и
- давање на земјоделски услуги.

Споредни дејности:

— набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини и орудија за работа за потребите на задругата, здружените земјоделци, индивидуалните производители и кооперанти на сите видови индустриска стока за широка потрошувачка;

— откуп и промет на сите видови земјоделски производи, жива стока и сточни производи од задругарите, кооперантите и индивидуалните производители;

— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;

— откуп и плаоман на техничко и огревно дрво и градежни материјали.

— други дејности од малото стопанство.

Задругата во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и здружените земјоделци супсидијарно до висината на здружениот влог од 10.000,00 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Митевски Добре, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1014/85. (444)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1067 од 6. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1245-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Напредок“, Р. О. — Скопје, ул. „Загребачка“ бб, со следните податоци: Досегашниот застапник Ангелко Жупаноски, в. д. директор, се запишува во својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1067/85. (445)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1008 од 25. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1910-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно-производната услужна занаетчиска задруга „Боровец“, Р. О. — Скопје, ул. „Серва“ бр. 68-а, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Хацибулиќ Шевко, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Стојановски Виктор, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1008/85. (446)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 825 од 28. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-25-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролетерска“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Живко Велковски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник прим д-р Предраг Кировски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 825/85. (447)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 212 од 30. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 6, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание — Демир Хисар, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Пејчиновски Александар, секретар, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Костовски Бошко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 212/85. (297)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 998 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1304-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за примена на радиоизотопи во стопанството „Скопје“, Ц. О. — Скопје, булевар „Октомвриска револуција“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник м-р инж. Јордан Аровски, а се запишува новиот застапник д-р Тодор Ановски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 998/85. (408)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1030 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-2027-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Работната заедница под фирма: Работна заедница за вршење на административно-технички и други работи од заеднички интерес на месните заедници од општината „Чаир“, Ц. О. — Скопје, ул. „Павле Илџ“ бб.

Заедницата е основана со Самоуправната спогодба за здружување трудот на работниците во Работната заедница на вработените во органите на месните заедници од општината „Чаир“ од 13. VI. 1984 година.

Основачи се месните заедници: „Ферид Бајрам“, „Вељко Влаховиќ“, „Цветан Димов“, „Васко Карангелески“, „Васил Главинов“, „Шуто Оризари“, „Браќа Рамиз Хамид“, „Долно Оризари“, „Радишани“ (населба), „Бутел“, „Живко Брајковски“, „Љубанци“, „Кучевиште“, „Визбегово“, „Дане Крапчев“, „Александар Урдаревски“, „Сава Ковачевиќ“ и „Авди Рамаџ-Муча“ од с. Блаце.

Основни дејности:

1. административно-технички работи;
2. финансиско-книговодство.

Во правниот промет со трети лица работната заедница истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на работната заедница, сторени во правниот промет со трети лица, одговара заедницата со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Мојсо Поповски, в. д. раководител, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1030/85. (437)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1035 од 25. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-35-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Комбинираната детска установа „Вељко Влаховиќ“, Ц. О. — Валандово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лидова Васка, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Ризовски Ристо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1036/85. (439)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 83 од 25. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-83-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „4-ти Јули“, с. Сушево, струмичко, со Ц. О.

Задругата е основана со одлука на основачкото собрание одржано на 4. IX. 1985 година.

Основачи на задругата се: Трајко Додевски, Благој Костадинов, Живко Јанев, Миро Трајков, Данчо Вучков, Кири Атанасов, Ванчо Тушев, Мане Ангелов, Трајко Трајков, Васе Левков, Стојан Божинов, Кири Анџинов, Анџон Јованов, Трајко Гошев и Станојко Додевски, сите од с. Сушево, струмичко.

Задругата ќе се занимава со:

— планирање, организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство и производство на здружените земјоделци и кооперанти;

— набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за работа за потребите на задругата и здружените земјоделци и кооперанти;

— откуп и промет со сите видови земјоделски и сточарски производи, жива стока, прехранбени артикли на големо и мало;

— откуп и промет на сите шумски растенија, плодови, печурки, полжави и слично;

— откуп и промет со волна, кожа галантерија, пластика и пластични производи;

— откуп и промет на старо железо, трактори и стари возила, секундарни суровини, стари гуми, и гуми, индустриски отпадоци и олично;

— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;

— организирање и пружање на угостителски и хотелски услуги;

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби;

— штедно-кредитни работи,

— промет со стоки за широка потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и мало;

— промет со прехранбени производи на големо и мало;

— вршење на превозни и транспортни услуги со своите товарни и други возила;

— промет на големо и мало со индустриска стока, градежен материјал, електроинсталациони и водоинсталациони материјали, ХТЗ опрема, хемиски апарати, обоени метали, црна металургија и слично, како и текстил и конфекција;

— промет на големо и мало со зеленчук, овошје, преработка на овошје и зеленчук, живина и јајца;

— откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво на големо и мало.

Основачите на задругата за обврските на задругата одговараат супсидијарно до висината на здружениот влог од 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Стојче Стојанов од с. Сушево, в. д. директор на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 83/85. (76)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 81 од 12. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 82, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Електро-монтажната задруга „Искра“ — Струмица.

Задругата се занимава со следните дејности: електро-монтажа за сите видови електроинсталации во индустриски објекти, станбени згради и згради на физички лица; монтажа на сите видови далноводи и трафостаници до 35 ква.; монтажа на сите видови водоинсталатерски и канализациски работи; изработка и монтажа на сите видови браварски и лимарски работи во општествено-индустриски и физички објекти; сервисирање на сите видови апарати и уреди во домаќинството; вклучување на сите видови електромотори; вршење металостругарски работи со изработка на резервни делови за потребите на работните организации и физички лица.

Во правниот промет Електро-монтажната задруга „Искра“ има неограничени овластувања.

За обврските Електро-монтажната задруга „Искра“ — Струмица одговара со сите свои средства и има целосна одговорност.

Јован Ѓорѓи Ѓотев од Струмица вршител на должноста директор на задругата, има неограничени права да

ја претставува и потпишува задругата. За обврските на Електро-монтажната задруга „Искра“ Струмица, оснoвачите одговараат со по 30.000 динари.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 81/85. (77)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 96/85, на регистарска влошка бр. 13, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Единство“, с. Пиперево, Струмичко.

Задругата се занимава со следните дејности:

— планирање, организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство и производство на здружените земјоделци и кооперанти;

— набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за работа за потребите на задругата и здружените земјоделци и кооперанти;

— откуп и промет со жива стока, волна, кожа, кожна галантерија, препарати за земјоделството, ХЗТ опрема, пластични производи и галантерија од пластика;

— откуп и промет со сите видови земјоделски и сточарски производи и прехранбени артикли;

— откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво, градежни материјали, електроинсталациони и водоинсталациони материјали, пластични амбалажи и слично;

— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;

— изработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;

— штедно-кредитно работење (прибирање на парични средства и давање на заеми);

— организирање и пружање на угостителски и хотелски услуги;

— вршење на превозни и транспортни услуги со своите товари и други возила;

— откуп и промет со старо железо, отпадоци, обоени метали и други секундарни сировини;

— промет со стоки за широка потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и мало;

— промет со бела техника, гуми, гумени производи, кожна галантерија, текстилна конфекција, стари гуми за возила и трактори на големо и мало;

— промет на големо и мало со зеленчуци, овошје, преработка од овошје и зеленчук, месо и преработка од месо и сувомеони производи, живина, јајца и слично;

— откуп и промет со печурки, полжави и жаби, како и сите видови шумски растенија и шумски плодови;

— вршење на услуги и давање совети на здружените земјоделци и кооперанти;

— организирање на други неземјоделски дејности

— отворање на сервиси, занаетчиски услужни дукани, комунални објекти и други дејности од малото стопанство.

Во правниот промет со трети лица задругата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства целосна одговорност.

За обврските на задругата членовите одговараат со по 10.000 динари.

Лице овластено за застапување е Трајчо Стојанов Николов од Пиперово, в. д. директор на задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 96/85. (78)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 10 од 25. I. 1986 година на регистарска влошка бр. 1-193-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Работничкиот универзитет „Киро Донов“ — Радовиш, со следните податоци: Стојан Николов е в. д. директор со неограничено овластување во застапувањето на работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на Работничкиот универзитет „Киро Донов“, Ц. О. — Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 10/86. (79)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 91 од 7. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-375-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште: „Браќа Миладиновци“, с. Самоков, М. Брод, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Павле Трпески, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Злате Видески, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, срег. бр. 91/86. (80)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 96 од 14. II. 1986 година на регистарска влошка бр. 2-2039-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Земјоделска задруга „Мак-производ“, Р. О. — с. Трстеник, Кавадарци.

Задругата е основана со одлука на оснoвачкото собрание бр. 2/86 од 25. I. 1986 година.

Оснoвачи на задругата се: Недев Трајче, Гелев Горе, Јованов Станоја, Наумов Страшо, Митрев Геле, Костов Никола, Јованов Ристо, Горев Јордан, Наумов Цандо, Горев Васил, Бошков Драган, Петков Горе, Миревски Геле, Милов Ристо, Горбинов Влажо, Петров Трајче, Душков Коле, Спасов Дане, Костова Весна, Спасов Ванчо, Горева Нада, Јованова Маричка, Милев Владо, Давчев Орце и Тодоров Коле, сите од с. Трстеник — Кавадарци.

Основни дејности:

— полјоделство, овоштарство, лозарство, сточарство;

— рибарство;

— земјоделски услуги за растително производство.

Споредни дејности:

— трговија на мало со мешана стока;

— текстил, конфекција, обувки, кожа, гуми и пластика, метална и електротехничка стока, огрев и градежен материјал, бои, лакови и хемикали и др. непрехрамбени производи.

— трговија на мало мешана стока;

— трговија на мало со прехранбени производи: жита и мелнички производи, зеленчук и овошје, преработка на зеленчук и овошје, алкохолни и безалкохолни пијалоци, добиток и живина;

— трговија на мало со индустриска стока — отпадок, откуп и пласман на производи од обоената, црната металургија и секундарни сировини;

— угостителски услуги.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и здружените земјоделци супсидијарно до висината на здружениот влог од 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Горев Јордан, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 96/86. (81)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 74 од 31. I. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1470-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на статутарен застапник на Самоуправната интересна заедница на станувањето, Кавадарци, ул. „Балканска“ бб, со следните податоци: Се запишува за статутарен застапник Мариноска Мара, дипломиран правник, да застапува по сите правни работи, по сите спорови пред сите судови во СФРЈ, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 74/86. (82)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 105 од 13. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1187-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Главна ветеринарна болница „Скопје“, Ц. О. —

Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 5, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стојмен Величковски, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник д-р Димитрије Кузмановски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 105/86. (85)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 139 од 14. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-812-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Ансамбалот за народни игри и песни на Македонија „Танец“, Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише застапник Душан Митрев, директор, а се запишува како нов застапник Димитрија Ристевски, в.д. директор, без ограничување.

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 139/86. (84)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 7 од 31. I. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-560-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Републички завод за здравствена заштита — Скопје ул. „50 Ударна дивизија“ бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник прим. д-р Горѓи Теодосиевски, а се запишува новиот застапник прим. д-р Сотир Сотировски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 7/86. (85)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 43 од 23. I. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—1928—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-фарбарската задруга „Собосликар“, Р. О. ул. „Лазар Личеновски“ бб, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Наџиќ Иван, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Тушевски Павле, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 43/86. (86)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 103 од 10. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—2037—0—0—0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежната занаетчиска задруга „Градежник“, Р. О., ул. „Јосиф Јосифовски Свештарот“ бр. 34-а, под фирма: Градежна занаетчиска задруга „Градежник“, Р.О., ул. „Јосиф Јосифовски Свештарот“ бр. 34-а, Скопје.

Основачи на задругата се: Цепароски Васко, Балкоски Ламбе, Кузмановски Стојан, Цепаровски Гоце и Кукоски Дуфе.

Основни дејности: завршни работи во градежништвото во кои спаѓаат: ѕидарска и фасадарска; тесарска; армирачка; покриварска; паркетарска; молеро-фарбарска; изолаторска; пишкарска; штукомермерска, печкарска; керамичарска; терацарска; бунарчиска; поплочарска; инсталатерска за водовод; гасни постројки; канализација; уреди за климатизација и изработка и ставање на подови од вештачки смеси

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата одговараат супсидијарно и здружените занаетчи во висина на здружениот влог од 20.000,00 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Цепароски Васко, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 103/86. (87)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 290 од 14. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-944-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство „Бојмија“ — Валандово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник инж. агр. Атанасов Тодор, в.д. директор, без ограничување, а се запишува за нов застапник инж. агр. Горѓиев Коста, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 290/85. (95)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 852 од 4. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2—1735—2—0—0, го запиша во судскиот регистар престанокот поради бришење на Земјоделската задруга „Југопрогрес“, Н. Сол. О. ООЗТ — Гевгелија ООЗТ за трговија „Струмица“, Н.Сол.О. — Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 38, со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот, на регистарска влошка бр. 2—1735—2—0—0, се запишува бришењето на ООЗТ за трговија „Струмица“, Н. Сол. О. — Струмица поради нејзиното издвојување од составот на Земјоделската задруга „Југопрогрес“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 852/85. (96)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1246/85 од 4. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—1735—0—0—0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на задругата под фирма: Земјоделска задруга „Југо-прогрес“, Р.О. — Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 13 — Гевгелија. Запишувањето се врши итako од Земјоделската задруга „Југо прогрес“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Гевгелија се издвоија во посебни задруги Основната здружена организација „Мрзенци“, Н. Сол. О. — с. Мрзенци и ООЗТ за трговија „Струмица“, Н. Сол. О. — Струмица и со престанатата основна здружена организација „Прогрес-Кооп“ — Гевгелија Земјоделската задруга „Југопрогрес“ се конституира како задруга без ОЗО односно ООЗТ во својот состав.

Во задругата се здружени 64 задругари. Основни дејности:

— земјоделско производство и пласман на земјоделски производи, градинарство, овоштарство, лозарство, лековити растенија, шумски плодови, преработка на печурки и сточарство;

— деловни услуги и совети на здружените земјоделци и кооперанти, вршење услуги со земјоделска механизација и промет со репроматеријали.

Споредни дејности:

— штедно-кредитно работење, промет на градежни материјали и мешана стока и изработка на домашни ракотворби.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата емчат и здружените земјоделци за секоја обврска со висина на здружениот влог кој изнесува 10.000 динари.

Лице овластено за застапување е инж. Димитар Проданов, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1246/85. (97)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 214 од 4. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—1735—1—0—0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ОЗО Земјоделска задруга „Југо-прогрес“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Гевгелија, Основна здружена организација „Мрзенци“, Н. Сол. О. — с. Мрзенци, со следните податоци: Се запишува бришењето на Основната здружена организација „Мрзенци“, Н. Сол. О-с. Мрзенци поради издвојување од составот на Земјоделската задруга „Југо-Прогрес“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 214/86. (98)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение то Срег. бр. 81 од 11. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—18—0—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Кочо Рацин“, Ц. О. — с. Мазарополе, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јосифовски Ристе, директор, а се запишува новиот застапник Дарковски Нове, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 81/86. (99)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение то Срег. бр. 130 од 28. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3—1361—10—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Ц. О. — Скопје, Основна заедница — Гостивар, ул. „Борче Јованоски“ 66, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Михајловски Душан, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Александровски Милутин, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 130/86. (100)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението. Срег. бр. 124 од 28. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3—1414—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската заедница за старосно осигурување на земјоделците, со Ц. О. — Гостивар, ул. „Борче Јованоски“ — Центар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Душан Михајловски, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Милутин Александровски, секретар на Собранието на Заедницата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 124/86. (101)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 95 од 18. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—2041—0—0—0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Земјоделска задруга „Младост“, Р. О. — с. Пчиња.

Задругата е основана со самоуправни спогодба од 25. I. 1985 година.

Основачи на задругата се: Стевковски Русе, Јордановски Чедо, Краљевски Душко, Арсиќ Станое, Вукановски Часлав, Илиевски Славе, Димковски Јован, Серафимовски Живко, Јордановски Срејќко, Цветковски Мите, Колевски Драган, Илиевски Круне, Илиевски Раде, Бојковски Живко, Серафимовски Предраг, Димовски Јованче и Вукановски Драган, сите од с. Пчиња.

Основни дејности:

— земјоделство, градинарство, овоштарство и лозарство.

— планирање, организирање, унапредување на сопственото земјоделско производство, како и на здружените земјоделци, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини и орудија за потребите на задругата на здружените земјоделци и кооперанти;

— земање земја по закуп и купување на земја за организирање на земјоделско производство на овие површини;

— преземање на земја од здружени земјоделци стари и неспособни за работа со постојан месечен надомест и создавање можност за решавање на социјалната сигурност,

— здружување на механизација на здружените земјоделци со цел да се оствари програмирано користење на машините и планско производство;

— откуп и промет на сите видови земјоделско производство, жива стока и сточни производи;

— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби,

— организирање на други неземјоделски услуги за подобрување на животните и работните услови во населените места каде што ќе дејствува задругата преку формирање на занаетчиски работилници, одделни сервиси, комунални објекти и детски установи;

— се оспобува за работа и отпор во услови на непосредна опасност и за време на војна.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата за своите обврски сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. За обврските на задругата одговараат супсидијарно задругарите до износ од 15.000 динари.

Лице овластено за застапување е Чедо Јордановски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 95/86. (102)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 196 од 13. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2050-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Сточарска пчеларска задруга „Карадаг“ Р. О. — с. Оризаре.

Задругата е основана со самоуправни спогодба од 30. I. 1986 година.

Основачи на задругата се: Ваид Саити, Алим Јашари, Фејзи Шерифи, Кезмедин Исуфи, Авни Јажари, Иљас Дестани, Сами Исуфи, Амеџи Шабедии, Селим Асани, Ваџит Саити, Даути Фазли, Фати Шабедии, Ирфан Камили, Љутфи Шерифи, Мелазим Азири, Сами Јахија, Назиф Шерифи, Ајрулаи Герим, Назим Шабани, Исни Шабедии и Муарем Асипи.

Основни дејности:

— сточарство,

— пчеларство,

— шолјоделство,

— градинарство,

— овоштарство,

— лозарство,

— производство и собирање на лековити растенија и шумски плодови, полжави, мекотелци и черупкари.

— давање на земјоделски услуги од растително сточарско и земјоделско производство.

Споредни дејности:

— производство, откуп и промет на сите видови жива стока, стока, сточарски производи и сточна храна,

— вршење на услуги и давање на стручна помош во врска со организацијата за унапредување на земјоделското и сточарското производство,

— земање земја под закуп и купување на земја за организирање на фуражно земјоделско производство,

— производство и промет на пчеларски сандаци, мед, пчеларска опрема и лекови за заштита на пчелите.

— преработка, доработка и промет на сточарски производи,

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби,

— организира соодветни дејности и капацитети за подобрување на културниот, просветниот и спортскиот живот.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата за своите обврски сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. За обврските на задругата одговараат супсидијарно задругарите до износ од 10.000 илјади динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Ваид Саити, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 196/86. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 25 од 6. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-65-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Страшо Пинџур“, Ц. О. — Кавадарци, ул. „Димката Таберот“ бр. 3 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Душан Ташев, директор, без ограничување, а се запишува за нов застапник Горчев Илија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 25/86. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 148 од 25. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-564-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Досегашната фирма односно назив на Домот на културата „Кавадарци“, Ц. О. — Кавадарци, ул. „7 Септември“ бр. 1, се менува во иднина ќе гласи: Дом на културата „Иван Мазов — Климе“, Ц. О. — Кавадарци, ул. „7 Септември“ бр. 1.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 148/86. (105)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 140 од 17. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-2040-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на работната организација под фирма: Меѓуопштински центар за унапредување на индивидуалното земјоделство на општините на градот „Скопје“, Р.О. во основање — Скопје, ул. „Горче Петров“ бб.

Актот за основање на работната организација е донесен под број 02-6505 на 24. XII. 1985 година.

Основачи се општинските собранија Гази Баба, Чаир, Кисела Вода и Карпош.

Основни дејности: 020201 — услуги во земјоделството.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица работната организација одговара со сите свои средства.

За обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговараат и основачите неограничено супсидијарно.

Лице овластено за застапување е Стојан Стојанов, привремен работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 140/86. (106)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 132 од 18. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2046-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на занаетчиската задруга под фирма: Градежно-занаетчиска услужна задруга „Пирин“, Р.О. — Скопје, ул. „Шар Планинска“ бр. 36 — Скопје.

Задругата е основана со одлука на задругарите бр. 1 од 18. XII. 1985 година.

Основачи на задругата се: Јованов Александар, Илиевски Љубомир, Филич Драган, Гашевски Божићар и Соколовски Мирослав, сите од Скопје.

Основни дејности:

— завршни работи во градежништвото: ѕидаро-тесарскаат, армирачка, покриварска, изолатерска, печкарска, керамичарска, молерофарбарска, терацерска, браварска, лимарска, изработка на производи од лим, металостругарска, машини браварска, изработка на дрвена галантерија и дрвена амбалажа.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат супсидијарно и здружените занаетчии во висина на здружениот влог од 15.000 динари за секоја сторена обврска.

Лице овластено за застапување е Јованов Александар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 132/86. (107)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1266 од 14. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1905-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената — пристапувањето кон здружување и проширување на дејноста на Монтажно-инсталатерската задруга „Грмеч“, Р.О. — Скопје, ул. „Плаум Наумовски-Борче“ бр. 62.

Во задругата се здружени и следниве задругари-занаетчии: Гаџиќ Исмет, Јанковски Славе, Мурковиќ Михарем, Фаџил Исени и Гиџиќ Изет, сите од Скопје.

Проширување на дејноста со:

- изведување на водовод и канализација,
- изведување на електроинсталатерски работи,
- изведување на лимарски и браварски работи,
- изведување на керамички работи и
- молерофарбарски работи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1266/85. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 152 од 20. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-62-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Тефеџуз“, Ц. О. — Скопје, ул. „Кристијан Карпош“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јусуф Хамза, директор без ограничување, а се запишува за нов застапник Неби Фаџил, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 152/86. (109)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 153 од 20. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1026-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на „Електро-Скопје“ Електро техничка монтажно-инсталатерска задруга со Ц. О. — Скопје, ул. „Јужна индустриска зона“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Пејковски Живко, директор, а се запишува за нов застапник Јовановски Васе, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 153/86. (110)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 113 од 13. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, Карпош II бб, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор проф. Милка Маткалиева се запишува со својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 113/86. (111)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 114 од 14. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1082-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и поблиската адреса со следните податоци: Досегашното седиште на Градежната задруга „Архитект“ — Скопје, со Ц. О. и ограничено емство, ул. „Копенхаген“ бб, се менува така што во иднина ќе гласи: Градежна задруга „Архитект“ — Скопје, со Ц. О. и ограничено емство, ул. „Ленинова“ бр. 46 — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 114/86. (112)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 110 од 3. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-265-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на работната организација Гимназија „Цветан Димов“, Ц. О. — Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 16, со следните податоци: Се запишува бришењето на работната организација Гимназија „Цветан Димов“, Ц. О. — Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 16.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 110/86. (118)

## СОДРЖИНА

	Страна		Страна
247. Одлука за избор на претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	433	262. Одлука за избор на потпретседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	436
248. Одлука за избор на потпретседатели на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	433	263. Одлука за избор на претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	436
249. Одлука за избор на членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	433	264. Одлука за избор на потпретседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	437
250. Одлука за избор на Делегацијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	433	265. Одлука за избор на претседател на Претседателството на СРМ — — — — —	437
251. Одлука за избор на претседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	434	266. Одлука за именување на секретар на Претседателството на СРМ — — — — —	437
252. Одлука за избор на членови на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	434	266-а. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 33/86 од 26 март 1986 година — — — — —	437
253. Одлука за именување на републички секретари, претседатели на републичките комитети и директор на Републичкиот завод за општествено планирање — — — — —	434	266-б. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 266/85 од 26 март 1986 година — — — — —	438
254. Одлука за именување заменици на републичките секретари, претседателите на републичките комитети и директорот на Републичкиот завод за општествено планирање — — — — —	435	<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>	
255. Одлука за избор на претседател и судии на Уставниот суд на Македонија — — — — —	435	<b>ТЕТОВО</b>	
256. Одлука за именување секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	435	223. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	438
257. Одлука за именување командант на Републичкиот штаб за цивилна заштита — — — — —	435	224. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица — — — — —	439
258. Одлука за именување заменик на секретарот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	435	<b>ШТИП</b>	
259. Одлука за избор на претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	436	225. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	440
260. Одлука за избор на потпретседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	436	226. Одлука за утврдување на паричниот надоместок за нега на душевно болни осигуреници во 1986 година — — — — —	440
261. Одлука за избор на претседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	436	227. Одлука за утврдување висината на амбулантските услуги за 1986 година — — — — —	440
		228. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица во 1986 година — — — — —	441
		229. Одлука за утврдување висината на трошоците за стоматолошка здравствена заштита во 1986 година — — — — —	441